

## 1. Цели

Општа цел е да овозможи на заинтересирани лица да се запознаат со начинот на формирање и функционирање на здруженија на граѓани и менаџирање на проектен циклус. Обуките ќе се спроведат преку презентации, дискусии, работа во мали групи. Обуката ќе биде кратка, но корисна за сите, без оглед на возраст или претходно работно искуство.

## 2. Целна група

Целна група на оваа програма се лица кои што живеат во Тетовскиот регион и кои би сакале да го надградат своето знаење од областа на функционирањето на граѓанскиот сектор и менаџирање на проектен циклус. Претходно работно искуство е пожелно, но не и неопходно.

### Критериуми за учество

- Високо образование
- Основно познавање на компјутерските програми Word, Excel, Power Point

За учесниците нема старосна граница, и ги охрабруваме сите заинтересирани да се пријават.

## 3. Организација на програмата

Програмата се состои од најмалку 6 часа кои ќе се одвиваат во текот на месец Април и Мај, 2017 година. Секој час ќе трае приближно 75 минути со кратка пауза. Сесијата може да трае подолго или пократко доколку има потреба од тоа. Сесиите ќе се одржат во просториите на ИРЗ-Тетово на улица Маршал Тито број 106, во зградата над Ресторан Сенатор. Мапата со локацијата на ИРЗ-Тетово може да ја најдете на следната интернет страница: [www.irz.org.mk](http://www.irz.org.mk) Сесиите ќе бидат организирани во време погодно на кандидатите.

## 4. Трошоци за учество во програмата

За учесниците, програмата е бесплатна. ИРЗ ќе обезбеди соодветна просторија, канцелариски материјали, освежување за учесниците.

## 5. Организатор на програмата

Организаторот на програмата е ИРЗ-Тетово [www.irz.org.mk](http://www.irz.org.mk). Предавачи на програмата се луѓе со големо искуство во НВО секторот, кои ќе пренесат знаења, практични совети и алатки за развој на проектни идеи. Краток опис и стручна биографија за едукаторите се достапни во канцеларијата на Институт за развој на заедницата.

## 6. Одложување или прекин на програмата

Програмата ќе почне со реализација со најмалку 5 лица. Доколку во текот на програмата интересот за учество се намалува и бројот на посетители е намален под 4 лица, во тој случај програмата може да биде одложена или прекината.

## **7. Временска рамка**

Пријавување: до 24 Март 2017.

Предвиден почеток на програмата: 07 Април 2017

Предвидено завршување на програмата: 30 Мај 2017

## **8. Време на одржување на сесии**

Првата сесија ќе започне на 07 Април 2017. Сесиите ќе се одвиват 1-2 пати во текот на работните денови од неделата. Секој час ќе се одржува во деновите Понеделник или Четврток. Постои можност за отстапување доколку за тоа се согласат учесниците и предавачите на програмата. Часовите ќе почнуваат во 18:30 часот и ќе траат најмногу 75 минути со кратка пауза.

## **9. Начин на организирање на сесиите и дискусиите со предавачите**

Сесиите и дискусиите со предавачите се предвидени да бидат интерактивни, со можност за прашања и одговори. На почетокот предавачите можат да дадат многу кратко излагање за темата која што е на дневен ред и потоа да се продолжи со дискусија.

## **10. Предлог програма**

### **Основи на разбота и функционирање на Здруженија на граѓани и раководење со проектен циклус**

- Основи на функционирање на здруженија на граѓани – начин на формирање, регистрација, потреби и придобивки, начин и функционирање
- Анализи на состојба – утврдување на моментални состојби и потреби за да се добијат релевантни информации потребни за развој на предлог проекти
- Што е проект? - Главни елементи на проектот
- Развој на проект - пишување на проекти
- Подготовка на буџет за проекти
- Пристап до донатори/обезбедување на финансиски средства
- Други теми од интерес на учесниците кои се поврзани со функционирање на Здруженија на граѓани

**ВАЖНО: Краен рок за доставување на апликациите за учество на школата е 24 март 2017 до 12.00 часот.**